

**Друштво за управување со
инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА
ПЕРИОДОТ КОЈ ЗАВРШУВА НА
31 декември 2020 година**

Прилеп, март 2021

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промени во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-23

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До Акционерите на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
ИНОВО СТАТУС АД Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **Друштвото за управување со инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД Скопје** (во понатамошниот текст: „Друштвото“), кои што ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за периодот која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и

објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.


Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото за управување со инвестициски фондови **ИНОВО СТАТУС АД Скопје** заклучно со 31 декември 2020 година како и неговата финансиски успешност и неговите парични текови за периодот која завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

П р и л е п, 24.03.2021 година

Овластен ревизор



Петко Ристески



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
за годината која завршува на 31 декември 2020

	Белешка	31.12.2020 (000) МКД	31.12.2019 (000) МКД
Приходи од надомести	8	1.546	1.589
Останати оперативни приходи	9	600	600
Трошоци за вработени	10	(1.258)	(1.221)
Трошоци за наемнини	11	(272)	(300)
Амортизација	16	-	(52)
Останати оперативни расходи	12	(405)	(343)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		211	273
Добивки (загуби) од вложувања		4	-
Приходи од финансирање		-	3
Расходи од финансирање		-	(3)
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ			
Расход за данок на добивка	13	-	-
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		215	273
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		215	273
Заработувачка (загуба) по акција (Во МКД)	22	0,98	1,25

Главен Извршен
Директор
Миа Стефановска Зографска



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
за годината која завршува на 31 декември 2020

	<u>Белешка</u>	<u>31.12.2020</u> <u>(000) МКД</u>	<u>31.12.2019</u> <u>(000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Парични средства	14	3.873	3.649
Побарувања	15	178	185
Побарувања за данок од добивка		6	5
Вложувања во хартии од вредност за тргување		-	-
Нематеријални средства	16	-	-
Опрема	17	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>4.057</u>	<u>3.839</u>
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Обврски			
Обврски спрема добавувачи	18	54	50
Останати краткорочни обврски	19	-	1
Вкупно обврски		<u>54</u>	<u>51</u>
Главнина			
Акционерски капитал	20	13.374	13.374
Резерви		-	-
Акумулирана добивка (загуба)		(9.586)	(10.271)
Добивка (загуба) за периодот		215	685
Вкупно главнина		<u>4.003</u>	<u>3.788</u>
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		<u>4.057</u>	<u>3.839</u>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ на
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
за годината која завршува на 31 декември 2020**

	<u>31.12.2020</u> <u>(000) МКД</u>	<u>31.12.2019</u> <u>(000) МКД</u>
Парични текови од оперативни активности		
Парични примања од надомести	2.146	2.187
Исплатени трошоци за вработени	(1.257)	(1.221)
Исплатени трошоци за наемнини	(272)	(300)
Исплатени останати оперативни расходи	(392)	(343)
Платен данок од добивка	-	2
	<u>225</u>	<u>325</u>
Парични текови од вложувачки активности		
Примени камати	-	-
Набавки на софтвери	-	-
Набавки на опрема	-	-
Продажба (стекнување) на хартии од вредност, нето	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Нето парични текови од вложувачки активности		
	-	-
Парични текови од финансиски активности		
Искористени / (вратени) заеми	-	-
Уплатен капитал	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Нето парични текови од финансиски активности		
	-	-
Нето зголемување (намалување) на парични средства	225	325
Парични средства на почетокот на годината	3.649	3.324
Парични средства на крајот на годината	<u>3.874</u>	<u>3.649</u>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА на
ИНОВО АД СКОПЈЕ
за годината која завршува на 31 декември 2020**

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
Во (000) МКД				
Состојба на 1 јануари 2019 година	13.374	-	(9.859)	3.515
Сеопфатна добивка				
Добивка / (Загуба) за периодот	-	-	273	273
Друго	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	273	273
Трансакции со сопствениците				
Нова емисија на акции	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	13.374	-	(9.586)	3.788
Во (000) МКД				
Состојба на 1 јануари 2020 година	13.374	-	(9.586)	3.788
Сеопфатна добивка				
Добивка / (Загуба) за периодот	-	-	215	215
Друго	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	215	215
Трансакции со сопствениците				
Нова емисија на акции	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	13.374	-	(9.371)	4.003